




АВГУСТ 2025

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКИ ДВИЖЕЊА

ГЛАВНИ ДВИЖЕЊА НА СВЕТСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ НА КАПИТАЛ

Во август 2025 година, глобалните берзи продолжија со позитивен тренд, поддржан од силни квартални резултати на компаниите и очекувањата за намалување на каматните стапки. И покрај повремената волатилност, довербата на инвеститорите остана стабилна. Глобалниот индекс MSCI ACWI овој август оствари позитивен резултат, а раст е забележан и кај останатите регионални берзански индекси. Дополнително, сите овие индекси бележат и високи приноси следено од почетокот на 2025 година. Сепак, значаен ефект врз приносот на домашните инвеститори има движењето на девизниот курс USD/EUR (со исклучок на европските акции), кој може да се види во последниот графички приказ од извештајот.



● **Авг**

● **Јан - Авг**

MSCI Asia - Pacific – Индекс кој ги следи движењата на акциите во 13 земји од регионот Азија – Пацифик

MSCI Emerging Market – Индекс кој ги следи движењата на акциите во 25 земји во развој

STOXX 600 – Европски индекс на акции (котираат во 17 европски држави)

S&P 500 – Индекс на акции на 500 американски компании со најголема пазарна капитализација

MSCI ACWI – Светски индекс на акции кој ги следи цените на акциите во 47 држави


Извор: Блумберг

ИДНИНАТА, ДЕНЕС!
www.kbprvo.com.mk

ДВИЖЕЊЕ НА МБИ 10 ИНДЕКСОТ



Македонскиот берзански индекс МБИ 10 во август остана речиси непроменет, со минимален пораст од 0,02%, додека од почетокот на годината бележи зголемување од 2,51%. Компаниите во неговата структура покажаа мешани перформанси. На позитивната страна, најголем месечен раст оствари Македонијатурист со 5,00%, а веднаш потоа следи Реплек со 4,71%. Од почетокот на годината, најизразени приноси бележат Макпетрол и Македонијатурист, со раст од 25,52% и 24,26%, соодветно. На негативната страна, најголем пад во август забележа ТТК Банка, чија вредност се намали за 6,99%, а таа е и компанијата со најслаб перформанс во текот на годината, со вкупен пад од 16,24%.



● Авг
● Јан - Авг

Извор: Блумберг

ИДНИНАТА, ДЕНЕС!
www.kbprvo.com.mk


ДВИЖЕЊА НА ПРИНОСИ НА ОБВРЗНИЦИ

Во август 2025 година, приносите на обврзниците на развиените економии останаа стабилни, со силна побарувачка, но чувствителни на инфлаторни очекувања и геополитички тензии. Како резултат, пазарот на обврзници останува претпазливо оптимистичен. На крајот од месецот, највисок принос од анализираниите обврзници има британската обврзница, кој изнесува 4,72%, додека најмала стапка на принос има швајцарската обврзница, кој изнесува 0,31%.



Движење на стапки на принос на десетгодишни државни обврзници

* Приносот се однесува на еврообврзница со датум на доспевање 03.10.2028.



Извор: Блумберг


ИДНИНАТА, ДЕНЕС!
www.kbprvo.com.mk

ДВИЖЕЊА НА ДЕВИЗНИТЕ ПАЗАРИ



Во август, движењата на девизниот пазар беа обележани со пад на поголем дел од светските валути во однос на еврото, при што руската рубља ослабна најмногу за 3,67%, а американскиот долар за 2,31%. Единствена валута од прикажаните која бележи позитивно движење е јапонскиот јен со минимален раст од 0,16%. Во текот на целата 2025 година, руската рубља се издвојува со најголемо зајакнување од 23,53% во однос на еврото, додека на негативната страна со поголемо ослабнување на вредност се наоѓаат американскиот долар и кинескиот јуан. Со доминантно влијание на девизниот пазар остануваат очекувањата за монетарната, царинската политика и променливите геополитички ризици.

Движење на светските валути во однос на еврото (EUR)



● Авг
● Јан - Авг

Извор: Блумберг

ИДНИНАТА, ДЕНЕС!
www.kbprvo.com.mk

Лектор: Каролина Накова